



24 јануари 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 2

Број 2 Година XVI



СКОПЈЕ, јануари 2022



24 јануари 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 2

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на основно општинско училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош – Скопје

1. Се објавува Решението за утврдување на престанок на мандатот на директор на основното општинско училиште „Аврам Писевски“-Општина Карпош, Скопје бр.11-403/1 од 24.01.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-415/1
Датум: 24.01.2022 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.



24 јануари 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 2

Број: 11-403/1
Датум: 24.01.2022 год.
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во согласност со член 109, став 1 и став 6 од Законот за основното образование (Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 161/19 и 229/20), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на престанок на мандатот на директор на основно општинско училиште „Аврам Писевски”, Општина Карпош – Скопје

1. Со ова решение се утврдува престанок на мандатот на **МАТИЛДА БАЈКОВА** директор на основно општинско училиште „Аврам Писевски“, с.Бардовци – Општина Карпош – Скопје, поради истек на времето за кое што е именувана, заклучно со **26.01.2022** година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба против ова решение во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка на работен однос во втор степен.

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.**

Доставено до:

- ООУ „Аврам Писевски“ ,
- Именуваната,
- Сектор за дејности од јавен интерес и
- Архива.



24 јануари 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 2

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 55, став 2, алинеја 8 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013, 15/2014, 9/2019, 7/2020 и 4/2021), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување Решение за именување вршител на должноста на директор во основно општинско училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош - Скопје

1. Се објавува Решението за именување вршител на должноста на директор во основното општинското училиште „Аврам Писевски“ – Општина Карпош, Скопје бр.11-403/2 од 24.01.2022 година, донесено од Градоначалникот на Општина Карпош.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-415/2
Датум: 24.01.2022 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стевчо Јакимовски, с.р.**



24 јануари 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 2

Број: 11-403/2
Датум: 24.01.2022 год.
Скопје

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во согласност со член 118, став 1, став 4 и став 5 од Законот за основното образование (Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 161/19 и 229/20), Градоначалникот на Општина Карпош го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за именување вршител на должноста на директор во основно општинско училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош - Скопје

1. Со ова решение за вршител на должноста на директор во основно општинско училиште „Аврам Писевски“, с.Бардовци – Општина Карпош – Скопје, се именува лицето **КРИСТИНА АНДРИЌ СТОЈАНОВСКА**.
2. Функцијата вршител на должноста на директор именуваната од точка 1 на ова Решение ќе ја врши сметано од **27.01.2022 година**, а до именување на нов директор, но не подолго од шест месеци од неговото именување.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна има право на жалба против ова решение во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка на работен однос во втор степен.

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

Доставено до:

- ООУ „Аврам Писевски“ ,
- Именуваната,
- Сектор за дејности од јавен интерес и
- Архива.



24 јануари 2022 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 2

СОДРЖИНА

1. Решение за утврдување на престанок на мандатот на директор на основно општинско училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош – Скопје, со Заклучок за објавување и
2. Решение за именување вршител на должноста на директор во основно општинско училиште „Аврам Писевски“, Општина Карпош - Скопје, со Заклучок за објавување.

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
Тираж: 25 примероци